



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Вторник, 18 септември 2001 Скопје Број 74	Аконтацијата за 2001 година изнесува 7.800 денари. Овој број чини 120 денари. Жиро сметка 40100-603-12498
--	---	---

1348.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 17 септември 2001 година, донесе

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ОСУДА НА ТЕРОРИСТИЧКИТЕ НАПАДИ ВО ЊУЈОРК И ВАШИНГТОН - САД, ОД 11 СЕПТЕМВРИ 2001 ГОДИНА

1. Собранието најостро ги осудува терористичките акти и длабоко и искрено сочувствува со болката на семејствата на огромниот број загинати граѓани на САД и други земји, жртви на грозоморните терористички напади извршени врз зградите на светскиот трговски центар во Њујорк и врз зградата на Пентагон во Вашингтон.

2. Собранието свесно за подемот на тероризмот насекаде во светот, како и за последиците и недолжните жртви што тој ги предизвикува, ја поддржува иницијативата на претседателот на САД Џорџ Буш за создавање меѓународна коалиција за борба против тероризмот.

Оценувајќи дека тероризмот во овој момент претставува најголемо зло за човештвото, чии последици длабоко и трагично ги почувствува и Република Македонија, Собранието изразува готовност за соработка и приклучување на Република Македонија во активностите за борба против тероризмот.

3. Собранието ја поддржува иницијативата на Советот за безбедност на Република Македонија за склучување на регионален антитерористички пакт и укажува на потребата претседателот на Република Македонија и Владата на Република Македонија да ги преземат сите потребни активности за успешна реализација на оваа иницијатива.

4. Оваа декларација ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3079/1
17 септември 2001 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

1349.

Врз основа на член 55, став 2 од Законот за заштита на растенијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/98 и 6/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 септември 2001 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОК ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН
ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА РАСТЕНИЈА,
ПРАТКИ ОД РАСТЕНИЈА, ПРОИЗВОДИ ОД
РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО И ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИ
ОД СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА
ПРИ УВОЗ, ИЗВОЗ, ТРАНЗИТ И РЕЕКСПОРТ**

1. За задолжителен здравствен преглед при увоз, извоз, транзит и реекспорт на растенија, пратки од растенија, производи од растително потекло и други пратки од средства за заштита на растенијата со кои може да се пренесат растителни болести и штетници преку границата на Република Македонија, правните и физичките лица плаќаат надоместок.

2. Висината на надоместокот за задолжителен здравствен преглед на пратките од увоз, извоз и реекспорт, во зависност од видот на пратката, изнесува и тоа за:

а) вагонски, камионски и пратки во контејнери од и до 10 тони - 500,00 денари, и за секој нареден започнат тон уште по 50,00 денари;

б) денковни авионски пратки од и до пет колети - 400,00 денари, и за секој нареден започнат колет уште по 30,00 денари;

в) поштенски пратки од и до 10 килограми - 200,00 денари, и за секој нареден започнат килограм уште по 20,00 денари;

г) пратки од и до 10 килограми кои се пренесуваат од страна на правни и физички лица - 200,00 денари, и за секој нареден започнат 10 килограми уште по 20,00 денари, со исклучок на пратки од овошје и зеленчук до 5 килограми и цвеќе до 15 броја;

д) пратки од дрво (трупци и јамско дрво) - 90,00 денари за секој кубен метар;

ѓ) пратки од целулозно и огревно дрво - 75,00 денари за секој кубен метар;

е) пратки од режана граѓа и преработки од дрво - 100,00 денари за секој кубен метар;

ж) помошни прегради од штици кои се отстрануваат по употребата - 100,00 денари по камион.

3. Висината на надоместокот за задолжителен здравствен преглед на пратки во транзит низ Република Македонија, во зависност од видот на пратката, изнесува и тоа за:

а) вагонски и камионски пратки од и до 10 тони - 250,00 денари, и за секој нареден започнат тон уште по 25,00 денари;

б) вагонски и камионски пратки на дрво, со исклучок на пратки од дрво (трупци, јамско и обло), од и до 10 кубни метри - 300,00 денари, и за секој нареден започнат кубен метар уште по 30,00 денари;

в) вагонски и камионски пратки од дрво (трупци, јамско и обло) од и до 10 кубни метри - 50,00 денари, и за секој нареден започнат кубен метар уште по 10,00 денари;

г) пратки од огревно и целулозно дрво од и до 10 кубни метри - 40,00 денари, и за секој нареден започнат кубен метар уште по 10,00 денари;

д) пратки од режана граѓа и преработки од дрво од и до 10 кубни метри - 80,00 денари, и за секој нареден започнат кубен метар уште по 20,00 денари.

4. Висината на надоместокот за задолжителен здравствен преглед на саден материјал, во зависност од видот на пратката, изнесува и тоа за:

а) овошен саден материјал:
- јаголчесто - по 3,00 денари за увоз и по 1,00 денар за извоз на една садница;

- јагодесто - по 1,00 денар за увоз и по 0,30 денари за извоз на една садница;

- коскесто - по 3,00 денари за увоз и по 1,00 денар за извоз на една садница;

б) лозов саден материјал:
- по 1,00 денар за увоз и по 0,50 денари за извоз на една садница;

в) шумски саден материјал:
- шумска садница со старост до 2 години - по 1,00 денар за увоз и по 0,20 денари за извоз на една садница;

- шумска садница со старост над 2 години - по 10,00 денари за увоз и по 5,00 денари за извоз на една садница;

- хортикултурна шумска садница - по 10,00 денари за увоз и по 5,00 денари за извоз на една садница;

- садници од хортикултурни грмушки - по 10,00 денари за увоз и по 5,00 денари за извоз;

- садници од рози - по 2,00 денари за увоз и по 1,00 денар за извоз на една садница;

г) хортикултурни растенија - цвеќе и зеленчук:
- саксиско цвеќе - по 3,00 денари за увоз и по 1,00 денар за извоз на една саксија;

- режан цвет - по 0,50 денари за увоз и по 0,20 денари по едно парче;

- оживен резник - по 1,00 денар за увоз и по 0,20 денари за извоз по едно парче;

- неоживен резник - по 200,00 денари за увоз за пратки од и до 10 тони, и за секој нареден започнат тон уште по 20,00 денари, и по 800,00 денари за извоз за пратки од и до 10 тони, и за секој нареден започнат тон уште по 80,00 денари;

- расад од цвеќе - по 1,00 денар за увоз и по 0,20 денари за извоз по едно парче;

- расад од градинарски растенија (зеленчук) - по 0,50 денари за увоз и по 0,20 денари за извоз по едно парче;

- луковици од цвеќе - по 0,50 денари за увоз и по 0,20 денари за извоз по едно парче.

5. Висината на надоместокот за задолжителен здравствен преглед на пратки од: семенски материјал од земјоделски и шумски растенија; саден материјал (арпаџик и компир) и компост со мицелиум изнесува 1.000,00 денари за увоз за пратки од и до 10 тони и 500,00 денари за извоз, и за секој нареден започнат тон уште по 100,00 денари.

6. Висината на надоместокот за задолжителен здравствен преглед на пратки во транзит од точка 2 под "а, б, в и г" и точките 4 и 5 на оваа одлука, се намалува за 50% од предвидениот надоместок за увоз, извоз и реекспорт.

7. Висината на надоместокот за преглед на пратки на средства за заштита на растенијата, вештачки губрива и растителни биостимулатори при увоз изнесува и тоа за:

а) вагонски, камионски и контејнер пратки од и до 10 тони по 1.000,00 денари, и за секој нареден започнат тон уште по 100,00 денари;

б) денковни авионски пратки од и до пет колета по 800,00 денари, и за секој нареден започнат колет уште по 60,00 денари;

в) поштенски пратки од и до 10 килограми по 600,00 денари, и за секој нареден започнат килограм уште по 60,00 денари.

Висината на надоместокот за извоз на вештачки губрива се намалува за 50% од износот на увозот.

8. За празна амбалажа од растително потекло која се враќа во Република Македонија, а претходно се користела за извоз на пратки од растително потекло, се плаќа износ од 250,00 денари од и до 10 тони, и за секој нареден започнат тон уште по 25,00 денари.

9. Ако извозникот, по негово барање, бара да се прегледа амбалажата која не подлежи на задолжителен здравствен преглед, се плаќа износ од 250,00 денари од и до 10 тони, и за секој нареден започнат тон уште по 25,00 денари.

10. Надоместокот за извршен преглед на пратките од точка 3 на оваа одлука во транзит се плаќа на влезниот граничен премин за оние пратки кои подлежат

на преглед. По исклучок, ако прегледот не е извршен на влезниот граничен премин, пратката се прегледува на излезниот граничен премин, а надоместокот за прегледот се зголемува за 100% од надоместокот предвиден во точка 3 на оваа одлука.

11. Надоместокот за извршен преглед на пратки од точка 2 на оваа одлука за извоз се плаќа на местото на утовар. По исклучок, ако прегледот не е извршен на местото на утовар, пратката се прегледува на граничниот премин, а надоместокот за прегледот се зголемува за 100% од надоместокот предвиден во точка 2 на оваа одлука.

12. Висината на надоместокот за задолжителен здравствен преглед на збирни пратки од увоз од растително потекло, со исклучок на пратки од семенски и саден материјал, изнесува 100,00 денари од и до 10 тони, и за секој нареден започнат тон уште по 50,00 денари за секој вид пратка поодделно.

13. Ако извозникот не ги подготви навремено пратките за задолжителен здравствен преглед од точка 2 на оваа одлука, а го повика инспекторот за заштита на растенијата да ги прегледа пратките на местото на утоварот во определено време, извозникот е должен да плати надоместок зголемен за 100% од надоместокот предвиден во точка 2 на оваа одлука.

14. Висината на надоместокот за преглед на пратки од точка 2 до 12 на оваа одлука, што се врши во денови на државни празници, се зголемува за 100% од висината на надоместокот предвиден во точките од 2 до 7 на оваа одлука.

15. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на висината на надоместокот за задолжителен здравствен преглед на растенијата и пратките од растенија и производи од растително потекло при увоз, извоз, транзит и реекспорт и за преглед на пратките на средствата за заштита на растенијата при увоз ("Службен весник на Република Македонија" бр. 49/98).

16. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5177/1
11 септември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1350.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.09.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКО СРЕДСТВО

1. Со оваа одлука се пренесува правото на користење и располагање на 2 (два) клима уреди COOLSTAR KFR 52 KL од Министерството за одбрана на Национални паркови и ловишта - Шумски резерват "Јасен" Скопје.

2. Примопредавањето на материјално-техничкото средство од точка 1 на оваа одлука ќе го изврши Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5197/1
11 септември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1351.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 12 септември 2001 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува член 79 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Трговското друштво "Лаки 7" - Рафет, Киро и други Д.О.О. експорт-импорт од Скопје, застапувано од Драган Поповски, адвокат од Скопје, и Димитар Савовски, адвокат од Скопје, со Решение У. бр. 53/2001 од 27 јуни 2001 година, поведе постапка за оценување уставноста на член 79 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за согласноста на таа одредба од Законот со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 79 став 1 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (член 61 од измените на Законот), приредувачите на посебни игри на среќа и на забавните игри плаќаат и надоместок во месечен износ, а според став 2 од овој член месечниот паушален износ во одделни видови на игри што се приредуваат на маса, автомати и апарати ќе изнесува:

- за рулет маса во играчница 1.750 евра;
- за други маси во играчница 1.000 евра;
- за автомат за игри на среќа на кој може да учествува само еден играч 220 евра;
- за автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи 400 евра и
- за апарат за забава 15 евра.

Според став 3 од овој член од Законот, месечниот паушален износ од став 2 на овој член се плаќа во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата, а според став 4 од овој член, платените износи се признаваат како расход.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владеештвото на правото е една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон.

Со Законот за игрите на среќа и за забавните игри, донесен во 1997 година и изменуван и дополнуван во 1997 и 2001 година, се уредуваат видовите, условите, организацијата и начинот на приредување игри на среќа и забавни игри во Република Македонија. Меѓу другото, со овој закон се уредува дека игри на среќа се игрите во кои учествуваат поголем број лица и во кои на учесниците покрај забава има се дава можност да остварат добивка во пари, предмети или права, при што крајниот резултат на играта не зависи од знаењето и од умешноста на учесниците во играта (член 2 став 1 од Законот), дека игрите на среќа и забавните игри се организираат заради забава на учесниците во играта, како и за стекнување средства што се приход на Буџетот кои се користат и за финансирање на одредени годишни програми и задачи на здруженија на граѓани (член 4 став 1 и 2 од Законот), дека приредувањето на игри на среќа е право на Република Македонија, а освен правото кое ќе го задржи за себе, Републиката може да го пренесе на други приредувачи на игри на среќа (член 7 од Законот) и дека за приредување на игрите на среќа на приредувачот му се издава лиценца односно одобрение кои се непреносливи

(член 8 од Законот). Понатаму, се уредува дека лиценците врз основа на јавен оглас ги издава Владата по предлог на министерот за финансии, за истите се плаќа надоместок и тие ги содржат правата и обврските на приредувачот на игрите на среќа. Лиценцата, според член 24 став 2 и 3 од Законот, се дава за временски период до шест години, а може да се откаже во откажен рок од шест месеци, без право на враќање на уплатениот надоместок за лиценцата.

Од наведените уставни и законски одредби јасно произлегува дека е уставно право на законодавецот со закон да ги утврдува даноците и другите јавни давачки, дека ова уставно право не е ограничено ниту во поглед на предметот на оданочување, ниту во поглед на субјектите и дека во рамките на остварувањето на ова право со закон може да се воведат одделен вид данок, да се утврди предметот на оданочување, даночните обврзници, даночната основица и даночните стапки, да се утврди начинот и постапката на пресметување и наплатување на данокот, вклучувајќи ги и ослободувањата и другите погодности, административните обврски на даночните обврзници, присилната наплата и друго. Во тие рамки, со закон можат да се утврдат различни видови даноци и да се утврдуваат различни начини на нивно пресметување и наплатување во зависност од природата и карактерот на фактичките и правните ситуации и состојби што претставуваат основа за плаќање на данокот. Така, обврзниците за плаќање на различни даноци со оглед на различната природа на даноците што ги плаќаат се наоѓаат во различна положба, а уставното начело на еднаквост не обврзува во иста положба да се наоѓаат обврзниците на различни даноци туку само обврзниците на еден ист вид данок.

Во конкретниот случај, според мислењето на Судот, приредувачите на посебни игри на среќа и на забавните игри, покрај плаќањето на лиценца и на посебна давачка во висина од 15% за секоја игра одделно, со оспорената одредба од Законот, се задолжуваат да плаќаат и надоместок во месечен износ за одделни видови на игри (месечен паушал) што претставува двојно оданочување. Имено, законодавецот со член 79 од Законот ја утврдил обврската за плаќање на надоместокот одредувајќи ја и неговата висина, која со член 61 од измените на Законот ја зголемува, притоа не е определена неговата природа, ниту пак, е утврдена услугата за која се плаќа надоместокот, што води до заклучок дека месечниот паушал како надоместок, законодавецот го третира како данок. Тргувајќи од тоа, а имајќи предвид дека обврската е востановена со член 79-а односно член 62 од измените на Законот како посебна давачка во висина од 15%, претставува данок, тогаш, очигледно приредувачите на посебните игри на среќа по ист основ двојно се оданочуваат.

Врз основа на наведеното, според мислењето на Судот, со член 79 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри се востановува обврска за двојно оданочување со што се повредува принципот на владеење на правото, поради што Судот оцени дека таа одредба од Законот не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 53/2001
12 септември 2001 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 3478/99 од 12.04.2000 година, во регистарската влошка бр. 009642, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДОО, усогласување според ЗТД на Друштвото за производство, промет и услуги увоз-извоз "ТЕКСТИЛ -Мирчески и др" ДОО Прилеп, Прилеп ул."Маршал Тито" бб.

Дејности: 01.11/1, 01.13/2, 05.02, 14.11, 14.12, 15.11, 15.12, 15.13, 20.10/1, 20.30, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.11, 63.12, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 67.11, 67.12, 67.13, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 92.71, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска со меѓународниот транспорт (шпедиција, складирање, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, агенциски услуги и сл.), угостителски и туристички услуги, малограничен промет, изведувачко на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Р. Македонија, како и научно - истражувачки развојни работи и услуги на давање информации и знаење во стопанството.

Друштвото во правниот промет со трети лица за истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот - полна одговорност. Управител на друштвото е лицето Данчо Мирчески од Прилеп.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 3478/99 (19478)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 619/2001 од 11.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 013051, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на АД со ЗТД и трансформација на Акционерско друштво за производство, промет и услуги АД "СЛАВЕЈ" Славеј Кривогаштани.

Дејност: 17.40/1, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.51, 20.52, 36.63, 19.30, 45.22, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.32, 52.41, 52.42, 52.44/3, 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.30, 17.40/2, 17.51, 51.39, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.66, 51.53, 51.55, 51.56, 51.44, 51.25, 51.35, 51.22, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 63.30, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.30, 01.13/1, 01.41/3, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.12, 60.24, 17.22, 52.74, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 35.12, 37.10, 37.20, 52.45, 52.63, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.32, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.10, 51.38, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37.

Лице овластено за застапување: Никола Кирков - Претседател на управен одбор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности. Вкупен капитал на друштвото: 52.575 дем од кои: 1. Акционерски капитал - откупен 29.921 дем (56.91%),

2. Обични акции со попуст 15.770 дем (30%),
 3. Обични акции пренесени на Агенцијата на РМ. 3.336 дем (6.35%),
 4. Приоритетни акции на ФПИОМ 3.548 дем (6.75%). Одлука бр. 02-4598/1 од 05.10.1998 година, за трансформација на АД "Славеј" Славеј, од Агенцијата на РМ. за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
 Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 619/2001. (19480)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 4381/99 од 09.05.2000 година, во регистарската влошка бр. 010543, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало Петрески Гоце ЗАГРАД увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Прилеп, ул. "Кузман Јосифовски" бр. 171.

Дејности: 28.21, 28.75, 25.22, 14.21, 26.61, 26.62, 20.40, 20.10, 36.24, 36.11, 17.40, 18.22, 15.61, 15.81, 15.85, 15.33, 15.13, 15.51, 15.84, 15.98/2, 60.24, 50.20, 55.11, 55.30, 55.30/2, 55.40, 63.40, 60.23, 60.21, 60.30, 52.11, 52.12, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 25.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.51, 51.43, 51.55, 51.54, 51.57, 51.70, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, агенциски услуги и туристички услуги, агенциски услуги во транспортот, продажба на стоки од консиг. складови на странски стоки. овластување на субјектот со уписот во правниот, промет - полни овластувања. Вид и обем на одговорноста на субјектот со уписот во правниот промет - полна одговорност. Лице овластено за застапување на субјектот - Петрески Гоце како управител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 4381/99. (19481)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 3300/99 од 29.06.2000 година, во регистарската влошка бр. 009464, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет, туризам и посредување СИЈО-КО Симе експорт-импорт Ресен ДООЕЛ ул. "4-та" бр. 14/6, Ресен.

Основач: Стојчевски Симе од Ресен со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности. Основна главница: 155.000 денари. Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот имот со полни овластувања, а за обврските према трети лица одговара со целокупниот свој имот. Со полна одговорност. Управител: Стојчевска Билјана.

Предмет на работење на друштвото се следните дејности: 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 63.11, 63.12, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 70.31, 71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.70, 74.83, 74.84, 80.42, 74.20/3, 74.40, 74.81, 80.10, 80.10/1, 80.10/2, 80.21, 92.31/1, 92.31/2, 92.31, 92.32, 92.33, 92.40, во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности:

надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, изведување на инвестициони работи во странство, услуги во меѓународен транспорт, меѓународна шпедиција, складирање, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги, посредување и застапување во прометот со стоки и патници, малограничен промет, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 3300/99. (19483)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 2860/2001 од 30.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 009016, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПТУ во ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз БОШЕ КОМЕРЦ Климе Ристески ДООЕЛ Кичево, ул. "М. Мехмеди" бр. Е-3/19.

Основач: Климе Ристески од Кичево.

Дејности: 15.32, 15.81, 15.81/2, 15.81/1, 15.85, 15.86, 15.93, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.14, 17.21, 17.22, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 19.30, 20.10, 21.10, 21.10/1, 21.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.21, 22.23, 22.24, 24.16, 25.12, 25.21, 25.22, 26.12, 26.21, 26.40, 26.52, 36.33, 36.12, 36.62, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.53, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/2, 52.73, 55.11, 55.12, 55.30/1, 52.72/1, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.11, 74.12, 74.20, 74.40, 74.81, 74.83, 93.02, 93.05, 93.01, работи во надворешнотрговскиот промет: посредување, застапување, претставништва, консигнации, реекспорт, меѓународен транспорт-шпедиција, малограничен промет со: СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски друштвото одговара со свој имот. За управител на друштвото се именува лицето Климе Ристески - основач на истото.

Се брише: Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз и угостителство Боше Комерц, ДОО Кичево.

Се запишува: Трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз БОШЕ КОМЕРЦ Климе Ристески ДООЕЛ - Кичево.

Скратено име: ТДПУТ "БОШЕ КОМЕРЦ" ДООЕЛ Кичево.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 2860/2001. (19484)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 786/2001 од 14.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 013217, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото со, ограничена одговорност за новинарство и издаваштво БИТОЛСКИ ВЕСНИК Битола ДОО Битола, ул. "Јане Сандански" бр.30.

Се врши трансформација на Новинско Издавачката установа Битолски Весник од Битола согласно Решението на Владата на Република Македонија бр. 15-4684 од 10.10.2000 година.

Новиот назив на друштвото ќе гласи: Друштвото со, ограничена одговорност за новинарство и издаваштво БИТОЛСКИ ВЕСНИК Битола ДОО Битола. Седиштето на друштвото ќе биде во Битола на ул. "Јане Сандански" бр.30, согласно Решението на Владата и утврдениот модел откуп од страна на вработените

содружници во друштвото ќе бидат лицата: Кирил Добрушевски од Битола, Методија Младеновски, Сузана Кузмановска, Стојан Дамјановски, Сашо Ристевски, Драги Ристевски, Пандил Манојлов, Снежана Михајлова, Стево Гаџовски, Менка Бисериковска. Симе Алушевски, Петар Стефановски, Пеце Цветановски и Цветанка Георгиева.

Друштвото во своето работење ќе ги обавува следните дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 55.33/1, 55.33/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 74.13, 74.40, 74.84, 74.20/2, 74.20/3, 72.30, 72.40, 72.60, 70.30, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 71.82, 71.81, 71.83, 22.12, 22.13, 92.40, 22.11, 22.15, 22.21, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција. Друштвото во правниот промет со трети лица ќе го застапува лицето Методија Младеновски од Битола на ул. "Бонде Скерлевски" бр. 10/12, со неограничени овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот со полна одговорност. Согласно Решението на Владата на Република Македонија бр. 02-5140/1 од 18.09.2000 година, основната главница изнесува 19000 дем од кои 15% отпаѓа на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување или 2.850 дем, а остатокот од 85% е на еднакви делови на сите содружници.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 786/2001.

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 365/2001 од 10.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 03000395?-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на статутот, промена на назив, промена на структурата на капиталот на Тондах-Македонија акционерско друштво Винаца, ул. "ИГМ Пролетер" бр. 1. Со одлука на собрание од 28.05.2001 година, донесен е нов статут на друштвото со кои е извршена промена на назив, седиште и адреса на друштвото. Новиот назив на друштвото гласи: Тондах-Македонија акционерско друштво Винаца, ул. "ИГМ Пролетер" бр. 1. Извршена и промена на структурата на капитал чии доминантен сопственик со 8460 обични акции е Друштвото ЗВГ вложувачко Гмбх од Глајнштетен - Р. Австрија. Застапници на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет се лицата Франц Олбрих од Австрија и Трајче Серафимов од Р.Македонија, кои се застапници без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 365/2001.

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 110/2000 од 30.12.2000 година, во регистарската влошка бр. 1-93-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со законот за средно образование на Државното средно училиште "Љупчо Сантов" - п.о. Кочани, ул. "Иво Рибар Лола" бб. Усогласувањето на Училишниот центар за средно образование "Љупчо Сантов" - п.о. Кочани, со одредбите од Законот за средно образование со назив Државно средно училиште "Љупчо Сантов" - п.о. Кочани.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 110/2000.

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 69/2001 од 12.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 1-342-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Закон за соц. заштита на Јавна ус-

танова Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско Ц.О. с. Банско бб, Муртино. Се упишува усогласување на Заводот за заштита и рехабилитација Бања Банско Ц.О. с. Банско бб, Муртино со Законот за социјална заштита, со донесување на нов статут и давање согласност од Владата на Р.Македонија.

Во правниот промет со трети лица Заводот истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот имот. Ванчо Новаков - директор без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 69/2001.

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 52/2001 од 12.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 1-594-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со закон за соц. заштита на Јавната установа меѓуопштински центар за социјална работа-Берово, ул. "Младински Кеј" бр. 2-А.

Упис на усогласувањето на организација, работи и акти на Центарот за социјална работа - Берово со Законот за социјална заштита со фирма Јавна установа за меѓуопштински центар за социјална работа - Берово.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 52/2001.

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 845/2001 од 10.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 013276, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија, образование, услуги, угостителство, инженеринг, превоз и интернет услуги ЈА-ХУ Андреј и др. увоз-извоз ДОО Битола, ул. "Димитар Влахов" бр. 7.

Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.12/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.20, 15.31, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.93, 15.95, 15.98, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 18.22, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.10/2, 20.40, 22.14, 22.15, 22.24, 22.22, 22.23, 22.25, 25.13, 22.31, 22.32, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.21, 27.22, 27.51, 27.53, 28.11, 28.12, 28.52, 28.75, 29.56, 36.11, 36.14, 36.40, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.51, 55.52, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.3, 71.10, 71.32, 71.33, 72.30, 72.40, 72.50, 74.83, 74.84, 80.42, 92.33, 92.02, откуп на шумски плодови, лековити билки, ситна и крупна стока, сточарски и земјоделски производи: Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Албанија и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, вршење на комисиони работи и реекспорт, изведување на инсталатерски работи во странство, изведување на градежни работи во странство, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, туристичко посредување во странство, надворешна трговија со моторни возила, делови и прибор.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со ситот свој имот со кој располага - полни одговорности.

Христовска Маја - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности. Основачки влог во износ од 6500 дем во противвредност според приложен извештај од овластен судски проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 845/2001. (19491)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 850/2001 од 12.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 013281, го запиша во трговскиот регистар основањето и запишувањето на Т.П. на Трговецот поединец ОРАН ИСНИ ОРНИ за угостителство с. Д. Белица, Струга т.п. с. Д. Белица, Струга.

Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 55.11, Со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности. Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Трговецот поединец во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот, полна одговорност.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 850/2001. (19492)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 856/2001 од 13.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 013286, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство на дестилирани алкохолни пијалоци, трговија и услуги КИНГ Александар увоз-извоз ДООЕЛ Битола, Битола, ул. "Димче Лахчански" бр. 31. Друштво за производство, трговија и услуги ВИЧО увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Димче Лахчански" бр. 43/23.

Дејности: 17.71, 18.10, 18.21, 18.22, 18.25, 18.24, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.22, 51.31, 51.34, 51.35, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.46, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 72.10, 72.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складишта на странски стоки, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Вкупен износ од 5.000 дем во противвредност од 155.000,00 денари во средства по изјава од овластен судски проценител.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Стојановски Лонело - управител без ограничување.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 856/2001. (19493)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 857/2001 од 16.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 013287, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги "ПУМПА" ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. "Климент Охридски" бр. 26, Битола.

1. Трговија на мало: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 52.40/2, 50.50.

2. Трговија на големо: 50.30/1, 50.40/1, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.51, 51.57, 55.30/2, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30.

3. Производство: 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.81, 15.81/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86.

4. Услуги: 74.12, 74.40, 92.31/1, 92.72.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Колеска Драгица - управител без ограничување.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 857/2001. (19494)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 632/2001 од 08.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 013064, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, услуги и трговија МК-ПЛАСТ увоз-извоз ДОО Кичево, ул. "Стојан Бунгуроски" бр. 24, Кичево. Сodrужници во друштвото се лицата Александар Георгиевски од Скопје, Димитријоски Сашо од Кичево и Миленкоски Тони од Р.Франција. Основните средства кои ги вложуваат содружниците во друштвото изнесуваат 6.000 дем или во денарска противвредност од 193.800,00 денари во предмети по проценка на овл. суд. проценител, од кои средства секој од содружниците вложува по 2000 дем.

Дејности со кои ќе работи друштвото: 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.51, 21.22, 21.23, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 50.10, 50.20, 50.30/3, 50.40/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.40, 72.60, 74.84, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на патници во друмскиот сообраќај, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Сашо Димитријоски - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 632/2001. (19495)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 800/2001 од 18.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 013231, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, услуги, транспорт и трговија "ЦИЦИ КОМЕРЦ" увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Прилеп, ул. "Димче Антулески" бр.3.

Дејности: 01.12/1, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.41/3, 15.61, 15.81/2, 22.25, 26.66, 28.51, 28.52, 36.61, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 60.22, 60.23, 60.24, 74.70, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трго-

вија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од констигнациони складишта за странски стоки, реекспорт, малограничен промет.

Аргил Аврамоски, управител на друштвото со неограничена одговорност во рамките на запишаните дејности. Полни овластувања, полна одговорност.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 800/2001. (19496)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 859/2001 од 16.07.2001 година, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија на големо и мало увоз-извоз, услуги и угостителство Александар Жилевски БОМЕС ДООЕЛ Битола, Битола, ул. "Никола Тесла" бр. 49.

Седиште на ул. "Никола Тесла" бр. 49.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 71.10, 65.12/3, 15.82, 15.82/1, 15.81/2, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, реекспорт, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од констигнациони складишта на странски стоки, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги за складирање на стоки, агенциски услуги во транспортот и угостителски и туристички услуги.

Основачки влог на друштвото изнесува 5.100,00 дем односно 163.200,00 денари во основни средства проценети од овластен судски проценител. Управител на друштвото е лицето Александар Жилевски. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 859/2001. (19497)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 861/2001 од 16.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 013291, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за превоз, производство и услуги "ВАЛЕКС" ДООЕЛ Прилеп, ул. "Методија Патчев" бр. 31, Прилеп.

Основач - Василески Киро од Прилеп, ул. "Методија Патчев" бр. 31, вложува основни средства во висина од 5.400 дем согласно извештајот за проценка на овластен проценител.

Дејност: 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 26.70, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.62, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 93.02, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сиот свој имот полна одговорност.

Во внатрешно и надворешнотрговско работење друштвото ќе го застапува Василеска Катица, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 861/2001. (19498)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 839/2001 од 06.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 013270, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, промет, туризам и угостителски услуги "ЕВРОТУРС - МАКО" ДОО Ресен, ул. "29 Ноември" бр. 1-6, Ресен.

Основната главница на друштвото изнесува 778.000 денари, и се состои од 40 уддели, на следниве содружници, и тоа: "Мако Пропертиес" од Чикаго со влог од 256.740 денари, Стојчевски Симе со основачки влог од 233.400,00 денари, Марковски Благоја со основачки влог од 18.672,00 денари, Николовски Тони со основачки влог од 12.448,00 денари, "ТН Отешево" АД Отешево со влог од 17.116,00 денари, Тасевски Сашко со влог од 15.560,00 денари, Шекревски Гоце со влог од 12.448,00 денари, Поповски Јованче со влог од 9.336,00 денари, и Крстевски Љупчо, Македонски Гоце, Мангоски Наум, Марковски Таше, Милојковска Гордана, Несторовски Васко, Перевски Мите, "Скала" Битола, Спасоевски Крсте, Стојановски Ванчо, Стојановски Круме, Тански Никола, Стојановски Киче, Трајчевски Јоне, Цветковски Миле, "Ким Консалтинг", Калешковски Кичо, Јаневски Јовче, Јаневска Весна, Ивановски Љупчо, Ивановски Илче, Илиевски Науме, Илиевски Илче, Георгиевски Славчо, Георгиевски Блаже, Георгиева Виолета, Димитриевска Жанета, Бојчевски Стевче, "Авиотурс" Скопје, Андоновски Пеце, Андоновски Кире - сите со влог од по 6.224,00 денари.

Управители на друштвото се: Николовски Киро, Тановски Миле и Крстевски Љупчо со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Дејноста на друштвото е: 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12, 70.12, 70.20, 70.32, 71.10, 71.22, 71.34, 72.30, 74.11, 74.12, 74.13, 74.40, 74.84, 90.00, 92.34, 92.71, 93.04, 01.21, 01.22, 01.23, 01.50, 14.21, 15.32, 15.52, 15.81, 15.94, 15.98, 40.30, 41.00, 50.10, 50.30, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција и реекспорт, комисиони и констигнациони работи, меѓународни работи и угостителско туристички работи и посредување, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, вршење на стопанска дејност во странство и отворање на заеднички фирми, изведување на инвестициони и градежни работи во странство, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија и компензациони работи и работи на производна кооперација со странство.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 839/2001. (19499)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 860/01 од 16.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 013290, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-

ство, трговија, угостителство и сообраќај ЕКСТРА ЈАГОДА увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул."Александар Тутунцев" бр. 62, Битола.

Дејност: 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.85, 15.89, 15.98, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Седат Јашари - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности. Основниот влог на друштвото е 5.100 дем во предмети по приложен извештај на овластен проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 860/2001. (19500)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 869/2001 од 17.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 013299, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги ЖИ-ПЕ Весна и други ДОО увоз-извоз Струга, ул."Наум Наумовски Борче" бр. 23, Струга.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.85, 15.98/1, 15.98/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 24.42, 24.51, 24.52, 24.66, 24.70, 25.21, 25.22, 25.23, 28.51, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.48, 55.30, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 74.12, 74.14, 93.02, 63.30. Во меѓународниот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници, работи на посредување во надворешнотрговскиот промет, малограничен промет и изведување градежни работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. Друштвото за обврските во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот - полна одговорност. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговското работење со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности, управител Митоски Ристо од Струга.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 869/2001. (19501)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 830/2001 од 04.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 013261, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги на Ило Горѓијоски "Вангелис" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп ул."Димо Хаџи Димов" бр. 8.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.41/3, 01.42, 05.02, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.91, 15.93, 15.98, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51,

20.52, 25.12, 25.22, 26.61, 36.50, 36.63, 45.11, 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.4, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.31, 51.33, 51.38, 51.42/1, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.6, 52.71, 52.72, 52.73, 52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 52.40, 55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 71.40, 63.12, 72.50, 72.60, 74.83. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и за обврските сторени со трети лица одговара со целиот свој имот.

Овластен потписник Ило Горѓијоски.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 830/2001. (19503)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 726/2001 од 13.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 013158, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги "СОФИЈА" ДОО увоз-извоз Битола, ул."Ленинова" бр. 44 а, Битола.

Основање на ДОО. Фирмата ќе гласи: Друштвото за производство, трговија и услуги "СОФИЈА" ДОО увоз-извоз Битола. Седиштето на фирмата ќе биде: ул."Ленинова" бр. 44 а, Битола. Основачи на фирмата се: Кузмановска Снежана од Битола, ул."Ленинова" бр. 44 а, Битола и Митревски Димитар од Битола, ул."Партизанска" бр. 57/14, Битола. Основната главница ќе изнесува 5.400 дем односно 167.400,00 денари во предмети врз проценка на овластен судски проценител. Друштвото ќе се занимава во правниот промет со следните дејности: 71.22, 71.40, 71.33, 72.50, 72.60, 65.12/3, 63.22, 55.21, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.33, 51.44, 51.45, 51.41, 41.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.23, 52.41, 52.42, 52.43, 55.30, 15.81, 15.81/1, 15.98, 15.98/2, 93.05.

Друштвото во надворешнотрговскиот промет ќе се занимава со: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица за своите обврски одговара со целокупниот свој имот - со полна одговорност. Друштвото во правниот промет и надворешнотрговскиот промет ќе го застапуваат: Митревски Димитар и Кузмановска Снежана.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 726/2001. (19504)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 841/2001 од 10.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 013272, го запиша во трговскиот регистар основањето на Транспортно, трговско и услужно друштво ДЕНИ-2М увоз-извоз с. Слепче, Демир Хисар ДОО с. Слепче, Демир Хисар.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 51.17, 51.18, 51.19, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, застапување и посредување во прометот на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови на странска роба.

Во правниот промет со трети лица Транспортното, трговско и услужно друштво ДЕНИ-2М увоз-извоз с. Слепче, Демир Хисар ДОО с. Слепче, Демир Хисар настапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и

за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот. Управител: Пирковски Жан од с. Слечке, Демир Хисар, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности. Основната главница на друштвото изнесува 5.200 дем или 166.400,00 денари од што 3.950 дем или 126.400,00 денари во предмети према извештај на вешто лице проценител и 1.250 дем или 40.000,00 денари во пари. Во основачкиот влог секој од основачите учествува подеднакво со 1/2 односно 2.600 дем или 83.200,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 841/2001. (19505)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 834/2001 од 03.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 013265, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на Колонијал ДИНИ-КОМЕРЦ ТП Арианит Ферит Рамадани с. Трапчин Дол, Кичево.

Основан со акт од 18.06.2001 година. Трговец поединец: Арианит Рамадани од с. Трапчин Дол.

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. Трговецот поединец за обврските во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

управител, Арианит Рамадани, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 834/2001. (19506)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 837/2001 од 06.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 013268, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за превоз, трговија, производство и услуги увоз-извоз ЦИКО Влатко ДООЕЛ Кичево, ул. "4-ти Јули" бр. 182-5/7.

Дејности: 60.22 Такси превоз, 01.21, 01.22/1, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 15.89, 21.12, 21.23, 21.25, 50.30/2, 50.40/1, 51.33, 51.53, 51.47, 51.54, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 74.12, 74.14, 74.81, 74.82, 74.84, 92.32, 94.34.

Во правниот промет со трети лица друштвото ЦИКО Влатко, ДООЕЛ Кичево, настапува во свое име и за своја сметка. Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешен промет е лицето Цикоски Влатко - управител во рамките на запишаните дејности. За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот, Основна главница на друштвото изнесува 6.000 дем.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 837/2001. (19507)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. бр. 230/2001 од 05.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 1-10455, го запиша во судскиот регистар престанокот и бришењето на Кредитна банка АД Битола ул. "Маршал Тито" бр. 16, Битола.

Престанок со работа и бришење од судскиот регистар на Кредитна банка АД Битола ул. "Маршал Тито" бр. 16, извршено врз основа на Решение Трег. бр. 353/01 од 05.07.2001 година на Основниот суд Скопје I Скопје со кое е запишано основање на Тетекс-Кредитна банка АД Скопје настаната со статусна промена спојување на Тетекс банка АД Скопје и Кредитна банка АД Битола.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 230/2001. (19508)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 846/2001 од 11.07.2001 година, во регистарската

та влошка бр. 013277, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштво за производство и преработка на месо и трговија ЈАРЕЦ - 7 Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "Гоце Делчев" бр. 367/16.

Основач: Георгиевски Драган од Охрид, ул. "Гоце Делчев" бр. 367/16. Основачки влог: 5400 дем во денарска противвредност во предмети по проценка на овластен проценител.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.42, 51.44, 51.45, 50.50, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.21, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Георгиевски Драган, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 846/2001. (19509)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 417/2001 од 09.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 03008686?-1-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на законски застапник на Друштвото за трговија и услуги Цовани јтд Матилда Тодорова и др. увоз-извоз ул. "Браќа Миладиновци" бр.10, Вница.

Од законски застапник на друштвото се разрешува Матилда Тодорова. За законски застапник на друштвото се именува Ристов Ванчо. Ристов Ванчо - законски застапник со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 417/2001. (19800)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 385/2001 од 02.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 03007755?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија и градежништво Девик ДОО увоз-извоз Струмица ул. "Цветан Димов" бр. 38.

Се брише: Мариана Тушевска - управител со неограничени овластувања. Се запишува: Тушевски Киро - управител на друштвото со неограничени овластувања. пречистен текст: Тушевски Киро - управител на друштвото со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 385/2001. (19801)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 382/2001 од 12.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 03002018?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за производство, трговија и транспорт Пастер увоз-извоз ДООЕЛ Струмица ул. "Ленинова" бр. 87.

Досегашниот управител и застапник на друштвото Сашо Огненов се разрешува. За нов застапник и управител на друштвото во надворешнотрговскиот промет се именува лицето Марјан Штанковиќ од Битола, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 382/2001. (19802)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 422/2001 од 13.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 03008565?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за производство, трговија и услуги Натекс ДООЕЛ Винаца ул."Илинденска" бб. Упис на промена на лице овластено за застапување. Се брише: Ризов Крсто - управител со неограничени овластувања. Се запишува: Симеонова Деспина - управител со неограничени овластувања. Пречистен текст: Симеонова Деспина - управител на - управител со неограничени овластувања. Се брише: Ризов Крсто - застапник со неограничени овластувања во надворешнотрговскиот промет. Се запишува: Симеонова Деспина - застапник со неограничени овластувања во надворешнотрговскиот промет. Пречистен текст: Симеонова Деспина - застапник со неограничени овластувања во надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 422/2001. (19803)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 420/2001 од 12.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 03006188?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште, проширување на дејноста, промена на овластено лице на Трговско друштво ЛД-Дифусон увоз-извоз ДООЕЛ ул."5. Партиска конференција" бр. 9/1 Штип. Промена на седиште, проширување на дејноста и промена на овластено лице на Трговско друштво ЛД-Дифусон увоз-извоз ДООЕЛ.

Се запишува: ул."5. Партиска конференција" бр. 9/1, Штип. Се брише: с. Таринци Карбинци. Пречистен текст: ул."5.Партиска конференција" бр. 9/1, Штип.

Проширување на дејноста: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 63.12, 60.21, 60.22, 60.23.

Се запишува: Звезда Георгиева - управител со неограничени овластувања. Се брише: Ленче Јанева - управител без ограничувања. Пречистен текст: Звезда Георгиева - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 420/2001. (19804)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 353/2001 од 15.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 03002937?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на содружникот на Друштвото за производство и преработка на млеко Млекара Овче Поле ДОО Свети Николе ул."Маршал Тито" бр. 75, Свети Николе.

Од друштвото истапува содружникот ДООЕЛ "Јован Соколарски" - Штип, и го пренесува својот удел на содружникот Стојанова Жан Жанина.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 353/2001. (19805)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 400/2001 од 29.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 03005382?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги Ат-са ДООЕЛ Атанаско Николов увоз-извоз Штип ул."Цветан Димов" бр. 36, Штип.

Се брише: Атанаско Николов - управител во внатрешниот и надворешниот трговски промет. Се запишува: Панче Митев - управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет. Пречистен текст: Панче Митев - управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 400/2001. (19806)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 373/2001 од 27.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 03002783?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за трговија, услуги и производство Тоцка увоз-извоз ДОО Ново Село ул."Првوماјска" бр. 43. Досегашниот управител и застапник на друштвото во надворешнотрговскиот промет Ѓоргиев Тони од Ново Село се брише. За нов управител и застапник на друштвото во надворешнотрговскиот промет се запишува лицето Наташа Ѓоргиева од Ново Село, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 373/2001. (19807)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 318/2001 од 26.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 03008472?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштвото за производство, трговија и услуги Моцарт Манасиева Лујза и др. јтд Винаца ул."Илинденска" бр. 20.

Со одлука од 05.04.2001 година, содружниците на Друштво за производство, трговија и услуги Моцарт Манасиева Лујза и др. јтд Винаца извршија проширување на дејноста на работење на друштвото. Проширување на дејноста за работа се врши со следните дејности: 55.30 - угостителски објекти за исхрана, 55.30/1 - ресторани и гостилници (без соби за сместување), 55.30/2 - услуги на други угостителски објекти.

Пречистен текст: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 18.21, 18.22, 18.23, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 55.30, 55.30/1, 55.30/2.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 316/2001. (19808)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 375/2001 од 21.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 03007163?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги Семина ДОО увоз-извоз Винаца ул."Ванчо Прќе" бр. 77.

Од управител на друштвото се разрешува Раим Мустафов. За управител на друштвото се именува Фатиме Мустафова. Фатиме Мустафова - управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 375/2001. (19809)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 279/2001 од 04.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 03008076?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Трговецот поединец Тања - 99 Павловски Игне Аце ТП Св. Николе ул."Кочо Рацин" бр. 35.

Се брише од трговскиот регистар Трговецот поединец Тања - 99 Св. Николе ул."Кочо Рацин" бр. 35. Овластен потписник Павловски Игне Аце.

Дејности: 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.42, 52.41, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50. Се брише во свое име и за своја сметка.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 279/2001. (19810)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Три тркалезни печати со следната содржина: Завод за вработување на Република Македонија - биро за вработување Скопје со броевите 5,13 и 23 издадени на име Звод за вработување на Република Македонија, Скопје. (22301)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 1378492 на име Асани Валбона, ул."22" бр. 119, Скопје. (22316)

Пасош бр. 0005689/92 издаден од УВР-Скопје на име Царовски Велибор, ул. "И.Мацовски" бр. 14, Скопје. (22299)

Пасош бр. 491178/94 издаден од УВР - Куманово на име Минивер Шабани, с. Романовце, Куманово. (22309)

Пасош бр. 1285595 на име Авдији Минир, с.Требош, Тетово. (22323)

Пасош бр. 1068534 на име Јахија Земиле, с. Опае, Куманово. (22331)

Пасош бр. 526087 на име Колевски Добривоје, Струга. (22341)

Пасош бр. 846981 на име Саздов Драган, ул."5 Партиска Конференција" бр. 9/6, Штип. (22343)

Пасош бр. 0274548 на име Карајанов Владо, Гевгелија. (22349)

Пасош бр. 1092507 на име Лазова Бети, ул."Едвард Кардељ" бр. 9/13, Кавадарци. (22351)

Пасош бр. 1400584 на име Казими Јетмир, Тетово. (22356)

Пасош бр. 0394639 издаден од УВР - Скопје на име Бајрам Мустафа, ул. "Брсјачка буна" бр. 47, Скопје. (22361)

Пасош бр. 0394638 издаден од УВР - Скопје на име Фатиме Мустафа, ул. "Брсјачка буна" бр. 47, Скопје. (22362)

Пасош бр.1131156/98 издаден од УВР-Тетово на име Азизи Љулзим, с. Н. Село 2, Тетово. (22369)

Пасош бр. 0445756/94 издаден од УВР-Скопје на име Ризвановиќ Расима, с. Љубош, Скопје. (22382)

Пасош бр. 1344560/00 издаден од УВР - Куманово на име Митровски Марјан, с. Д. Коњари, Куманово. (22384)

Пасош бр. 1380766/00 издаден од УВР-Скопје на име Исуф Исаки, с. Никиштани, Скопје. (22386)

Пасош бр. 0476089/94 издаден од УВР-Скопје на име Славиша Алексиќ, ул. "Железничка" бр.30, нас. Илинден, Скопје. (22420)

Пасош бр. 1377247 на име Сулејман Цеваира, ул. "Овчеполска" бр. 79, Скопје. (22424)

Пасош бр. 1369412 на име Азем Селами, с.Падавиште, Гостивар. (22425)

Пасош бр. 1410643 на име Жута Јетон, с.Велешта, Струга. (21394)

Пасош бр. 1259174 на име Каба Лаурет, с.Велешта, Струга. (22427)

Пасош бр. 0659380 на име Петрушевска Слаѓана, ул. "Караорман" бр. 1а, Куманово. (22428)

Пасош бр. 0659379 на име Петрушевски Ацо, ул. "Караорман" бр. 1 а, Куманово. (22429)

Пасош бр. 1446593/00 издаден од УВР-Скопје на име Тахири Хирије, ул. "Места" бр. 28 б, Скопје. (22457)

Пасош бр. 1421388/00 издаден од УВР-Скопје на име Бислими Алимари, Рудник Радуша бб, Скопје. (22463)

Пасош бр. 1452716 издаден од УВР - Скопје на име Пајазити Нури, ул. "Б. Шабани" бр. 19, Скопје. (22464)

Пасош бр. 1054009/97 издаден од УВР-Скопје на име Николовска Гордана, ул."11" бр. 65, Стајковци, Скопје. (22469)

Пасош бр.0017056 на име Ибраимов Беханди, с.Башибос, Валандово. (22479)

Пасош бр.784654 на име Дервиши Беса, с.Ливада, Струга. (22517)

Пасош бр.1175530 на име Дани Вердие, с.Делогожда, Струга. (22518)

Пасош бр.1022378 на име Зулбеари Цафер, Тетово. (22530)

Пасош бр. 1453285/00 издаден од УВР-Скопје на име Неџат Ибиши, ул. "153" бр. 111, Скопје. (22534)

Пасош бр. 1328345 на име Јованоски Спиро, с. Г. Коњари, Прилеп. (22537)

Пасош бр. 1234137 на име Суља Сафет, ул. "Дижонска" бр. 26 б, Скопје. (22541)

Пасош бр. 1580162 на име Јанчев Роберт, ул. "Б.Миладинови" бр. 55-1/12, Струмица. (22551)

Пасош бр. 755815 на име Кемал Селимоски, с.Пласница, Мак. Брод. (22552)

Пасош бр. 1318781 на име Маријан Лазаровски, ул. "Климент Охридски" бр. 17/24, Битола. (21340)

Пасош бр. 1351884 на име Иљази Мендух, с. Пршовце, Тетово. (18214)

Чекови од тековна сметка бр.11551886 со бр.5363908, 5363926 и 5363927 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Владимир Хаџи Пулевски, Скопје. (22287)

Чек од тековна сметка бр. 537-84 со бр.012000005703 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Би-стра Чулеска, с.Лескоец, Скопје. (22326)

Чекови од тековна сметка бр. 1555211 од бр. 1464997 до 1465002 и 2835643 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Тасиќ Светозар, Скопје. (22423)

Чекови од тековна сметка бр. 76372 од бр. 5399359 до 5399363 од бр. 5761240 до 5761247, 5399368, 5399351 и 5399355 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Михјловски Веселин, Скопје. (22433)

Чекови од тековна сметка бр. 10649269 од бр.4821481 до 4821485 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Илиевска Снежана, Скопје. (22462)

Чекови бр.0000092149, 0000092150, 0000092152, 0000092725, на име Камбуровски Стојче, С.Подмочани, Ресен. (22477)

Чекови од тековна сметка бр. 837662 од бр. 87008 до 87015 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Теофиловска Бојациева Тамара, Скопје. (22538)

Чекови од тековна сметка бр. 13475720 од бр. 0012001491708 до 0012001491708 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Георгиевска Билјана, Скопје. (22548)

Чек од тековна сметка бр. 52691-25, број на полномошно 13774 и чек бр. 000026827348 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Каранфиловски Каранфил, Скопје. (22549)

Работна книшка на име Скендери Зулфикар, Кочани. (22200)

Работна книшка на име Гоцевски Гоце, Делчево. (22201)

Работна книшка на име Амети Нехат, Охрид. (22205)

Работна книшка на име Гоцев Николче, Штип. (22208)

Работна книшка на име Петровска Славица, Битола. (22213)

Работна книшка на име Пеце Милошески, Прилеп. (22214)

Работна книшка на име Роберта Ѓорѓиоска, Прилеп. (22215)

Работна книшка на име Душан Ѓорѓиоски, Крушево. (22217)

Работна книшка на име Стојмановска Соња, Скопје. (22224)

Работна книшка на име Шенај Муледин, Скопје. (22250)

Работна книшка на име Мицевска Јадранка, Скопје. (22297)

Работна книшка на име Јаковски Бошко, Скопје. (22297)

Работна книшка на име Вусљанин Виолета, Скопје. (22314)

Работна книшка на име Максимов Горанчо, Берово. (22329)

Работна книшка на име Палику Ардијан, Скопје. (22330)

Работна книшка на име Зеќири Берзат, Скопје. (22397)

Работна книшка на име Златко Петревски, Скопје. (22430)

- Работна книшка на име Николова Снежана, Велес. (22435)
- Работна книшка на име Стоилова Гроздена, с.Истибања, Скопје. (22436)
- Работна книшка на име Стојческа Гордана, Куманово. (22440)
- Работна книшка на име Николовски Делче, Св. Николе. (22445)
- Работна книшка на име Весна Андреевска, Битола. (22447)
- Работна книшка на име Гаглеска Јулијана, Прилеп. (22451)
- Работна книшка на име Гаглески Сашо, Прилеп. (22452)
- Работна книшка на име Алиховија Сафет, Велес. (22456)
- Работна книшка на име Елена Ефтимова, Кочани. (22511)
- Работна книшка на име Ангелов Стојан, Штип. (22520)
- Работна книшка на име Блажески Трпе, Тетово. (22526)
- Работна книшка на име Рамадани Беким, Тетово. (22527)
- Работна книшка на име Рамис Беровиќ, Скопје. (22544)
- Работна книшка на име Мурат Рушевиќ, Скопје. (22545)
- Работна книшка на име Горан Ивановски, Скопје. (22547)
- Воена книшка на име Павиќ Миролуб, Скопје. (22193)
- Воена книшка на име Бобан Костески, Куманово. (22202)
- Воена книшка на име Тихомир Каров, Велес. (22210)
- Воена книшка на име Палевски Зоран, с. Глуво, Скопје. (22251)
- Воена книшка на име Зоран Антич, Куманово. (22332)
- Воена книшка на име Маражов Јоваан, Гевгелија. (22348)
- Воена книшка на име Ивановиќ Слободан, Скопје. (22431)
- Воена книшка на име Халил Ерџан, Скопје. (22432)
- Воена книшка на име Костадин Диралов, Скопје. (22459)
- Воена книшка на име Шезаир Зекир, Скопје. (22460)
- Воена книшка на име Јордановски Љубиша, Скопје. (22473)
- Воена книшка на име Радевски Димитар, ул."М.Богоевски" бр.11/21, Ресен. (22474)
- Воена книшка на име Аран Сашо, Куманово. (22512)
- Воена книшка на име Васвие Јашаровски, Куманово. (22513)
- Воена книшка на име Радослав Стојанович, Куманово. (22514)
- Воена книшка на име Љупчо Попов, Скопје. (22542)
- Воена книшка на име Митроски Сашо, Скопје. (22543)
- Свидетелство за 8 одделение на име Гроздановски Јовче, Ресен. (22198)
- Свидетелство на име Атанасовски Даниел, с.Бигла, Делчево. (22199)
- Свидетелство за 2 година на име Смилевска Соња, Куманово. (22203)
- Свидетелство на име Ганије Љумније, Куманово. (22204)
- Свидетелство на име Ангеловски Бажо, Св.Николе. (22209)
- Свидетелство за 8 одделение на име Шабани Џеваир, Тетово. (22219)
- Свидетелство на име Арвен Несими, Гостивар. (22222)
- Свидетелства за 1 и 2 година издадени од УСО "Димитар Влахов" Скопје на име Јовановска Лидија, Скопје. (22321)
- Свидетелство за 8 одделение на име Цветковска Перса, ул."М.Тито" бр. 75, Скопје. (22324)
- Свидетелство за 8 одделение на име Манчевска Јулијана, Кочани. (22327)
- Свидетелство на име Сакупи Ририд, с.Опае, Куманово. (22333)
- Свидетелство на име Рајхине Селмани, Куманово. (22335)
- Свидетелство на име Петровска Струмка, Кратово. (22336)
- Свидетелство на име Шерифоски Африм, Струга. (22338)
- Свидетелство на име Балоска Бисерка, Струга. (22339)
- Свидетелство на име Ивзо Ахмедов, с.Горно Јаболчиште, Велес. (22344)
- Свидетелство на име Столески Игор, Гостивар. (22357)
- Свидетелство за 4 одделение на име Чазимов Исмаил, с.Мелница, Гостивар. (22358)
- Свидетелство на име Османи Џеврие, с.Бузалково, Велес. (22434)
- Свидетелство за 8 одделение на име Ефремова Ленче, Куманово. (22438)
- Свидетелство на име Назими Исмаили, Куманово. (22439)
- Свидетелство за 6 одделение на име Агрон Лимани, ул."Борис Кидрич" бр. 60, Куманово. (22441)
- Свидетелство на име Солакоски Истреф, с.Лабуништа, Струга. (22442)
- Свидетелство за 8 одделение на име Мусоски Веис, с.Лабуништа, Струга. (22443)
- Свидетелство на име Тафилоски Фарук, Струга. (22444)
- Свидетелство на име Изаири Басари, Тетово. (22453)
- Свидетелство за 3 година на име Бесник Лика, Тетово. (22454)
- Свидетелство на име Асани Сенад, Тетово. (22455)
- Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од АСУЦ "Боро Петрушевски" Скопје на име Бибановски Донче, Скопје. (22475)
- Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "25 Мај" Скопје на име Муса Муслиу, Скопје. (22476)
- Свидетелство за 8 одделение на име Петрова Дафинка, ул."С.Наумов" бр. 17, Кочани. (22508)
- Свидетелство на име Лиманоски Касим, Струга. (22516)
- Свидетелство на име Африм Имзоски, Прилеп. (22522)
- Свидетелство на име Ајрусоски Дзенгиз, Битола. (22523)
- Свидетелство на име Лејла Усеини, Тетово. (22525)
- Свидетелство за 8 одделение на име Нумин Хисман, Тетово. (22529)
- Индекс бр. 32723 издаден од Правен Факултет-Скопје на име Јовичевиќ Сања, Скопје. (22371)
- Диплома на име Рамус Метин, Струга. (22207)
- Диплома на име Коцева Божана, Радовиш. (22342)
- Диплома на име Јонзоска Весна, Прилеп. (22355)
- Диплома за Електротехничко училиште на име Ненад Лаковиќ, Кочани. (22437)
- Диплома на име Јордановски Благојчо, Делчево. (22446)
- Диплома на име Марина Србиновска, Тетово. (22528)
- Диплома бр. 6835 издадена од Медицински факултет на име Фатмир Асани, с.Слупчане, Куманово. (22550)
- Книшка на име Ристоски Војо, Струга. (22206)
- Здравствена книшка на име Димовски Благој, Велес. (22346)
- Здравствена книшка на име Селмановиќ Брахо, Велес. (22347)
- Здравствена книшка на име Димитровски Тони, Битола. (22448)
- Здравствена книшка на име Ванчевска Сони, Битола. (22449)

Здравствена книшка на име Тунтевска Блага, Битола. (22450)

Здравствена книшка на име Ангелов Стојан, Штип. (22519)

Здравствена книшка на име Зоран Карабуштанов, Велес. (22521)

Здравствена книшка на име Хаџиев Ристо, Велес. (22532)

Штедна книшка бр. 1002-02-18601-1 издадена од Штедилница БС на име Апостолов Михаил, ул. "Гоце Делчев" бр. 5, Струмица. (22212)

Даночна картичка бр. 4030993265854 издадена од Управа за приходи - Скопје на име Траф - вод, Скопје. (22311)

Уверение за положени испити бр. 6835 издадено од Медицински Факултет - Скопје на име Фатмир Асани, с.Слупчане, Куманово. (22535)

Девизна штедна книшка бр. 330-42 издадена од Стопанска банка на име Пана Саздов, с.Сирково, Кавадарци. (22197)

Даночна картичка на име Р.У. "Ленин" ул. "М.Тито" бр. 29, Кочани. (22505)

Избирачка легитимација издадена од Министерство за правда - Скопје на име Јелка Ковкарлова, ул. "М. Горки" бр. 10, Скопје. (22289)

Избирачка легитимација издадена од Министерство за правда - Скопје на име Стефан Ковкаров, ул. "М. Горки" бр. 10, Скопје. (22290)

Избирачка легитимација издадена од Министерство за правда - Скопје на име Попев Гоце, ул. "В.Влаховиќ" бр. 31/1-4, Скопје. (22422)

Престанок на вршење самостојна занаетчиска дејност од 14.09.2001 година на име СД Молерофарбар Павле Тушевски, Скопје. (22426)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14, став 1 и член 33 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 3/01 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА БАНКОМАТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на ограничениот повик е Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање документација за претходно утврдување на подобноста (претквалификација), на понудувачите како можни носители на набавка, испорака и монтажа на:

- банкомати, според Тендерска документација.

1.3. Повикот е јавен и отворен со право на учество на секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста која е предмет на набавка.

Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. Министерството за финансии на РМ има потреба од претходно утврдување на подобноста на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметната набавка.

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се побара понуда за извршување на набавката: набавка, испорака и монтажа на банкомати.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПРИЈАВАТА

Заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација согласно со член 35 од Законот за јавни набавки, за:

3.1. Техничко-технолошки бонитет;
- расположлива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;
- менаџерска способност;
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката;

3.2. Економско-финансиски бонитет издаден од Законот за платен промет, односно, Централниот регистар согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и Правилникот за дополнување на Правилникот за содржината на документот за бонитет "Службен весник на РМ" бр. 55/98);

- Документот за бонитет на странското правно и физичко лице, треба да биде доставен согласно со член 22 став 3 од Законот за јавни набавки;

3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд), не постара од шест месеци од денот на издавањето;

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци), не постаро од шест месеци од денот на издавањето;

3.5. Извод од судска регистрација на дејноста (комплет, истовремено во влошката 3 од Изводот дејноста која е предмет на набавка да биде заокружена);

3.6. Список на главни испораки на банкомати во последните 3 (три) години со количините на испорачаната опрема и примачите;

3.7. Список на вклучени технички лица (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната стручноста за конфигурирање, инсталација, монтажа и одржување на понудената опрема (дипломи, сертификати и сл.);

3.8. Доказ (сертификати или добиени атести од домашни и меѓународни институти) дека целокупната понудена опрема е во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија;

3.9. Понудувачот задолжително треба да достави примерок од овластувањето на производителот за опремата која ја нуди и заверен судски превод на македонски јазик од истото.

Целокупната потребна документација наведена во точката 3 треба да биде доставена на македонски јазик.

Сите барани документи наведени во точката 3 треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар.

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

4.1. Рокот за доставување на документацијата изнесува 10 дена од денот на објавувањето на огласот на ограничениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе пристигнат во архивата на Министерството за финансии по истекот на крајниот рок и на кои нема да бидат изработени според барањата на овој повик како и оние кои ќе бидат несоодветно комплетирани нема да бидат разгледувани.

4.3. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај", како и бројот на овој ограничен повик. Ковертите не треба да содржат никакви ознаки со кои би можеле да се идентификуваат понудувачите.

4.4. Документацијата и другите податоци, во согласност со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15 часот секој работен ден).

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Управата за цивилна воздушна пловидба, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 24/2001
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ИНСТАЛАЦИЈА НА
SADIS - ЕДНОНАСОЧНА САТЕЛИТСКА
СТАНИЦА (МК- SADIS)**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Управа за Цивилна Воздушна Пловидба, ул. "Даме Груев" бр.1, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за обезбедување и инсталација на SADIS еднонасочна сателитска станица (МК-SADIS), во се според содржината, карактеристиките и условите дадени при придружната тендерска документација.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката за повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Обемот на набавката е даден во придружната тендерска документација за предметот на набавката.

2.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на набавката.

2.3. Придружната (тендерска) документација заинтересираните понудувачи можат да ја добијат во Управата за цивилна воздушна пловидба, ул. "Даме Груев" бр. 1, Скопје, секој работен ден за времетраењето на повикот, од 08-14 часот, а врз основа на признаница (потврда) за извршено плаќање на неповратна такса од 100 USD (или соодветна слободна конвертибилна валута), плус трошоци за брза испорака (FedEx, DHL, сл.). Уплатата за девизни средства треба да се врши до:

National Bank of the Republic of Macedonia, Account No. EUR 0230-60105.73 G, With Union Bank of Switzerland (SWIFT UBSWCHZHxxx) In favour of the Directorate General of Civil Aviation of the Republic of Macedonia, а за денарски средства, според официјалната стапка на продажниот курс на Народна банка на Р.Македонија, на денот на плаќањето, до:

Управа за Цивилна Воздушна Пловидба, жиро сметка 40100-787-1882, Даночен број 4030995255376 Депонент на Народна банка на Република Македонија.

Документите кои ќе бидат испратени преку пошта, УЦВП нема да прифати никаква одговорност за губење или задоцнетата испорака.

Единствено страните кои ја набавиле тендерската документација ќе се сметаат за соодветни да поднесат понуди.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да содржи име, адреса и седиште на понудувачот.

3.2. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечна и вкупна цена, франко аеродром "Скопје", со сите давачки, трошоци и ДДВ, изразена во EUR, а согласно дел 5 од тендерската документација.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Доказ за минимум 4-годишно искуство во дизајнирање и изработка на висококвалитетна еднонасочна сателитска станица SADIS, користејќи ја технологијата " State of the art".

4.2. Референца - најмалку 3 договори за набавка и инсталација на SADIS опрема во текот на последните 4 години.

4.3. Назначен тим кој ќе раководи со проектот со менаџер кој има најмалку 5-годишно искуство за набавка и инсталација на SADIS или за системи со слична природа и комплексност.

4.4. Логичен и добро осмислен план за спроведување на проектот во согласност со распоредот на барањето во тендерот.

4.5. Банкарска гаранција која нема да биде помала од 5% од вредноста на понудата.

4.6. Доказ за финансиската и економската способност - бонитет од ЗПП за домашните, правни лица или сертификат за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело или ревизорски извештај од надлежна институција за странските правни лица.

4.7. Доказ дека понудувачот не е во стечај, во процес на ликвидација и дека не му е изречена правосилна судска мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност.

4.8. Извод од регистрација на дејноста.

4.9. Претставниците на понудувачите треба да достават писмено овластување за нивно учество на јавното отворање.

4.10. Целокупната документација која се бара треба да е оригинал или заверени копии на оригиналот и не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

УЦВП ќе изврши проценка на квалитетот на опремата од добиените понуди. Максималниот број на поени кој Понудувачот може да ги добие изнесува 100. Проценката ќе биде врз основа на следниот начин на бодување:

Антенски систем и кабли	15 поени;
Хардвер	30 поени;
Софтвер	45 поени;
Резервни делови (квалитет и квантитет)	10 поени.
Вкупно	100 поени

Односот цена / квалитет ќе биде пресметан врз основа на следната формула: $(P/Q) = P/MP$, каде што P/Q е добиениот однос цена/ квалитет за соодветниот Понудувач;

P е цената понудена од соодветниот Понудувач;

MP е добиениот број на поени од бодувањето на соодветниот Понудувач.

Победник на јавниот повик е Понудувачот кој има најмал однос цена/ квалитет (P/Q).

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан и заверен од страна на одговорно лице на понудувачот.

6.2. Понудата и придружната документација треба да се достават во затворен плик, кој содржи два затворени и запечатени пликови. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на повикот. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот. Првиот внатрешен плик ја содржи придружната техничка документација и ја носи ознаката "документација". Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата ја носи ознаката "понуда", која ја содржи финансиската документација.

7. РОКОВИ

7.1. Краен рок за доставување на понудата е до 14,00 часот (локално време) на денот на отворање на понудите (31.10.2001 год.) на адреса дадена подолу.

7.2. Отворање на понудите ќе се изврши истиот ден во 14,30 часот, во салата за состаноци во Управата за Цивилна Воздушна Пловидба, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.4. Понудите кои се предадени во предвидениот рок и оние кои не се изработени според барањата во повикот, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара, нема да бидат разгледувани.

7.5. УЦВП ќе организира пред-тендерска конференција за оние кои ја набавиле тендерската документација, јазикот на кој ќе се зборува на конференцијата ќе биде македонски и англиски, и истата ќе се одржи на 03.октомври 2001 година во 9.00 часот во просториите на Контрола на летање на аеродром "Скопје".

За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат со Комисијата за јавни набавки, на тел: (02) 114-046.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и Одлука бр. 02-5164/1 од 10.09.2001 година, Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-ПЕ Куманово, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 7/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Набавувач на јавниот повик бр. 7/2001 е ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-ПЕ Куманово ул. "Моша Пијаде" бр. 14, 1300 Куманово.

- Предмет на јавниот повик бр. 7/2001 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка за прибирање понуди за изведба на градежни и градежно-занаетчиски работи на станбен објект "Б2" на локалитет Васко Карангелески Куманово.

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид дејност, со седиште во РМ. Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

Комисијата за јавни набавки на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-ПЕ Куманово, има потреба од утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација, кои ќе бидат повикани да достават понуди за утврдување на изведувач на градежни и градежно-занаетчиски работи и инсталатерски работи на станбен објект "Б2" на локалитет Васко Карангелески Куманово. Понудувачите своето учество на јавниот повик да го пријават со документација со која ќе го докажат следното:

- техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот за јавни набавки),
- економско-финансиски бонитет - оригинал или копија заверена од нотар (член 22 од Законот за јавни набавки),
- расположива опрема и други физички капацитети за реализација на набавката,
- список на квалификувани работници за вршење на занаетчиско-инсталатерски работи,

- договор за заеднички настап или список под изведувач,

- референци,
- писок на стручен кадар,
- доказ-извод од судска евиденција или друг соодветен документ од надлежен орган во оригинал со кој понудувачот ќе докаже дека не е во стечај или во процес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност,
- документ за регистрација на дејност.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат документите и податоците од точка 2 на овој повик.

- документација и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на јавниот повик. Тој не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот,

- рок за прием на документацијата изнесува 10 (десет) дена,

- понудите се доставуваат до набавувачот ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-ПЕ Куманово ул. "Моша Пијаде" бр. 14, 1300 Куманово, со назнака "за Комисијата за јавни набавки", препорачано по пошта или со предавање во архивот на понудувачот.

Ограничениот повик трае 10 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" и во едно јавно гласило.

Контакти се можни секој работен ден во просториите на ЈПССДПРМ-ПЕ, Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 14 (техничка служба), тел. 031-27-266.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
1348. Декларација за осуда на терористичките напади во Њујорк и Вашингтон-САД, од 11 септември 2001 година.....	4499
1349. Одлука за висина на надоместок за задолжителен здравствен преглед на растенија, пратки од растенија, производи од растително потекло и Преглед на пратки од средства за заштита на растенијата при увоз, извоз, транзит и реекспорт.....	4500
1350. Одлука за пренесување на правото на користење и располагање на материјално-техничко средство.....	4501
1351. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.53/2001 од 12 септември 2001година.....	4501

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.– Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

В.д. директор и одговорен уредник - Кокан Лазаревски.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.